



ОБАМА И ДЕФИНИТИВНО НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА САД

Личност која ги урна расните бариери и се заложил да го реализира американскиот сон. Личност која се идентификува како нов Мартин Лутер Кинг за Црните и нов Џон Кенеди за белците. Личност која покажа дека светот чекори со многу поголеми чекори кон промените, отколку што воопшто сите ние имаме перцепција за тоа. Личност која ќе ја создава новата историја на светот. Американците одлучија! Таа личност е младиот црномурест харизматичен Кениец, Барак Обама. Сенаторот од Илиноис, кој во

претседателската трка го победи конзервативецот Џон Меккејн. Личност која на големи врати ги најави промените во САД, а многу веројатни се и промените во светот!?

Каде сме ние во големите планови на САД, односно во плановите на новиот претседател Барак Обама? Дали со промената на администрацијата ќе се промени и односот на САД кон Македонија? Колку новиот претседател ќе биде заинтересиран за Балканот и за случувањата во овој регион? Дали и понатаму САД ќе стојат зад Република Македонија, како што тоа го правеше администрацијата на Буш? Колку би сакале тие да се инволвираат во решавањето на спорот за името меѓу Република

Американскиот сон е жив. Оној кој го сонуваше Мартин Лутер Кинг, но и многу повеќе од тоа. Почнува нова ера во Соединетите Американски Држави. Ера, која вели - крај на расизмот. Ера, која ќе ги пишува новите страници на американската историја. Страници на промени, за кои милиони Американци гласаа на овие избори. Милиони Американци кои во еден глас рекоа "да, ние можеме". Можеме сопствената држава да ја направиме подобро место за живеење. Затоа и излегоа масовно на гласање. За да го дадат својот глас, за својот фаворит! Мирно, достоинствено чекаа во недогледиви редови направени пред гласачките места, на кои останаа и повеќе од шест часа! Но, времето на чекање за нив очигледно дека не значеше ништо, наспроти желбата да му се помогне на својот кандидат. На личноста која ја избраа да биде нивниот иден претседател. Личност од која очекуваат многу, најмалку во наредните четири години.

Личност која ги урна расните бариери и се заложил да го реализира американскиот сон. Личност која се идентификува како нов Мартин Лутер Кинг за црните и нов Џон Кенеди за белците. Личност која покажа дека светот чекори со многу поголеми чекори кон промените, отколку што воопшто сите ние имаме перцепција за тоа. Личност која ќе ја создава новата историја на светот. Американците одлучија! Таа личност е младиот црномурест харизматичен Кениец, Барак Обама. Сенаторот од Илиноис, кој во претседателската трка го победи конзервативецот Џон

Македонија и Република Грција? Ова се прашања кои лебдат во воздух, но дефинитивно тежат на нашите плеќи. Неблагодарно е уште сега да типуваме како би можело да се однесува Обама кон Република Македонија, како и кон севкупниот балкански регион. Неблагодарно е да тврдиме дека целосно ќе застане зад Грција во нашиот меѓусебен спор со оваа земја, иако неколку пати во својата кампања Обама напомна, меѓу редови, дека ја поддржува токму Грција. Сепак, едно е факт! Одреден период Македонија ќе биде надвор од агендата на САД, поради важноста на другите прашања кои го окупираат светот. Од таму прашањето има ли време Македонија за чекање!?

Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

ОБАМА ГО ОЖИВЕА СОНОТ НА МАРТИН ЛУТЕР КИНГ!

Меккејн. Личност која на големи врати ги најави промените во САД, а многу веројатни се и промените во светот!?

Барак Обама е името кое во изминатиов месец се појави во сите релевантни весници и неделници во светот. Не беше помала ниту, пак, неговата појава пред телевизиските камери, каде со својот спонтан начин на одговарање на зададените прашања успеа да ги освои срцата на сите Американци. И оние со црна, но и оние со бела кожа, кои во него ја препознаа својата иднина. Иднината која посакуваат да биде комплетно различна од сегашноста, која ја имаа изминативе осум години со Џорџ Буш. Токму затоа му рекоа ДА на неговото барање за промени. Промени кои треба да им донесат стабилност, како на финансиски, така и на безбедносен план. Бидејќи, и од едното и од другото, многумина Американци не беа задоволни од сега веќе претходниот претседател. Очигледно е дека на Буш не можат да му ја простат економската криза, но и двете војни, кои тој во својот осумгодишен мандат успеа да ги отвори.



**ЛИЧНОСТ КОЈА ЈА ПОКАЖА НАЈГОЛЕМАТА
ДЕМОКРАТИЈА ВО СВОЈАТА ЗЕМЈА**

КАДЕ Е МАКЕДОНИЈА НА АМЕРИКАНСКАТА КАРТА?

Барак Обама, своето гласачко милионско тело, но и поголемиот дел од Американците успеа да ги освои, пред сè, со своите говори, кои навистина беа брилијантни. Сосема е јасно дека во нивното составување учествуваа многумина експерти од повеќе области, но едно е факт - Барак Обама е навистина брилијантен оратор, што го докажа многу пати во своите настапи ширум Америка. Сепак, најмоќни беа пораките кои ги испраќаше до граѓаните. Првенствено онаа дека ќе ја обнови раководната улога на САД во светот, тесно соработувајќи со странските сојузници, бидејќи според неговата перцепција велесилата Америка, во изминативе четири години, драстично го намалила своето влијание во светот! Но, уверливо најголемиот бенефит му ја донесе пораката, која вели дека прво нешто што ќе направи, доколку биде избран за претседател на САД, е да ги повлече аме-

риканските војници од Ирак, и тоа во првите шеснаесет месеци, и ќе го зајакне нивото на американските сили во Авганистан. Оваа порака предизвика дефинитивно најголемо воодушевување, пред сè, поради фактот што поголемиот дел од граѓаните на САД, се противат на присуството на американските сили во Ирак.

Тоа дефинитивно се добри вести. Но, сепак најважната, а воедно и најтешката работа за него, ќе биде справувањето со финансиската криза, која е најголемата по онаа т.н. Голема депресија. Обама изложи план како би требало истата да се реши, но сепак длабоко е свесен дека тоа ќе биде гаволски тешка работа и покрај, според многумина, одличните мерки кои планира да ги направи за да го измена процесот. Но, тоа му го оставаме на Обама! Нас нè интересира каде сме ние во големите планови на САД, односно во плановите на новиот претседател Барак Обама! Дали со промената на администрацијата ќе се промени и односот на САД кон Ма-

кедонија? Колку новиот претседател ќе биде заинтересиран за Балканот и за случувањата во овој регион? Дали и понатаму САД ќе стојат зад Република Македонија, како што тоа го правеше администрацијата на Буш? Колку би сакале тие да се инволвираат во решавањето на спорот за името меѓу Република Македонија и Република Грција?

Ова се прашања кои лебдат во воздух, но дефинитивно тежат на нашите плеќи. Неблагодарно е уште сега да типуваме како би можело да се однесува Обама кон Република Македонија, и севкупниот балкански регион. Неблагодарно е да тврдиме дека целосно ќе застане зад Грција во нашиот меѓусебен спор со оваа земја, иако неколку пати во својата кампања Обама напомна, меѓу редови, дека ја поддржува токму Грција. Сепак, едно е факт! Одреден период Македонија ќе биде надвор од агендата на САД, поради важноста на другите прашања, кои го окупираат светот. Од таму прашањето - има ли време Македонија за чекање!?